



КејДимитарВлахов бр.21
1000 Скопје
РепубликаМакедонија
тел.: +389 2 32 89 200
факс: +389 2 32 24 611
contact@aec.mk

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 13.02.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВААТ одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентени броеви: 109655, 105529, 105705, 109760, 109680, 109694, 110229 и 110412 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат Скопје на негово барање.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109655, 105529, 105705, 109760, 109680, 109694, 110229, 109357 и 110412 на ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат.

На 12.02.2018 година ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-171.

Одобрението со број 109357 е предходно отповикано со решение уп1-бр.0802-891 на 25.12.2015

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-171
Скопје,

По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива